

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-4074/3 од 22.09.2017 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје бр. 02-369 од 05.09.2017 година, со дополнување бр.02-369 од 11.09.2017 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 32-та седница одржана на 22.09.2017 година донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Зоран Додевски, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на бул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

1.2. за пристапување на физичкото лице:

- Томислав Коцевски, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на бул. „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичката структура бр.02-369 од 05.09.2017 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје. По повод доставената Информација за некомплетно Известување за промена на сопственичка структура (наш арх.бр.02-369 од 11.09.2017 година) од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје на 11.09.2017 година го комплетираше Известувањето за промена на сопственичката структура (бр.02-369 од 05.09.2017 година).

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичката структура бр.02-369 од 05.09.2017 година, со дополнување од 11.09.2017 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-369
22.09.2017 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.